



ВНИМАНИЕ !!!

Почитувани членови на ЗИЗ Тутела, почитувани колеги!

Како и во претходниот период, Здружението на инженери за заштита ТУТЕЛА, Скопје, продолжува со реализација на дел од своите програмски определби, подигнување на капацитетите на сите чинители од областа безбедност и здравје при работа (БЗР) во РС Македонија.

Во соработка со Фирмата Армор ПЛУС ДОО, Скопје и поддршка од Здружението за БЗР “28-ми Април”, Скопје, ја имаме честа и привилегијата да Ве поканиме да учествувате на стручната обука на тема:

„РАБОТИ НА ВИСИНА – РАБОТИ БЕЗБЕДНО “

Целта на обуката е преку практични примери и пристап, стручни насоки на следење, европски искуства од врвни експерти, да Ве поттикне најбрзо, најпрактично и најсигурно да го најдете соодветното заштитно средство за безбедно да ја реализирате вашата работна задача. Оваа обука ќе биде насочена кон колективните заштитни средства и мерките за работа на висина. Практична е за стручни лица за безбедност при работа, проектанти и други заинтересирани лица кои имаат потреба од трајно или привремено поставување на системи за колективна заштита при работа на висина (антенски столбови, кровни конструкции, крански патеки, скелиња, висечки скелиња и сл.).

МЕНТОРИ/ПРЕДАВАЧИ НА ОБУКАТА:

1. **Michael Ewald** - DELTA PLUS FRANCE
2. **Benoit Mathel-Tharin** - VERTIC FRANCE
3. **Томислав Пољак** – ДЕЛТА ПЛУС, Хрватска
4. **Ненад Антоски и Влатко Кузмановски** – АРМОР ПЛУС ДОО, Скопје

ВАЖНО!!!

Обуката ќе се организира на **08.10.2019 година (вторник)**, со почеток од **09:00 часот**, во **Хотел Best Western**, ул. Ѓуро Стругар бр.11, Скопје.

Предност во пријавувњето и учеството ќе имаат членовите на ЗИЗ Тутела и Комората на овластени архитекти и овластени инженери.



Секој учесник кој е член на ЗИЗ Тутела, ќе добие Потврда за учество на обука (10 бода), согласно Правилникот за начинот на бодувањето на активното и пасивното учество во обуките за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа и формата и образецот на потврдата за стекнатите бодови за учество на обуката за стручно усовршување (Сл. Весник на Р.М.41/14), согласно Решение на Министерство за труд и социјална политика под бр. 08-8897/2 за одобрение за спроведување на обуки за стручно усовршување на стручните лица за безбедност при работа издадено на 05.10.2015.

ПРИЈАВУВАЊЕ!!!

Сите заинтересирани за учество на обуката, потребно е да ја пополнат **Пријавата за учество** и да ја достават на е-mail ziztutela@gmail.com или contact@tutela.org.mk најдоцна до **16:00 часот** на ден **04.10.2019 година**.

АГЕНДА

- 09:00 – 09:45 Регистрација на учесници
- 09:45 – 10:00 Вовед во програмата
- 10:00 – 11:15 Сесија 1
- 11:15 – 11:30 Кафе пауза
- 11:30 – 13:00 Сесија 2
- 13:00 – 14:00 Коктел
- 14:00 – 15:30 Сесија 3
- 15:30 – 16:00 Дискусија
- 16:00 - Затворање на обуката

Дополнителни информации на тел 075 432 041 (Борче)

**Поздрав,
ЗИЗ ТУТЕЛА**

